



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 13 ноември 1981
Скопје
Број 35
Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 цин. Жиро сметка 40100-603-12498

476.

Врз основа на член 138 став 2 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“, бр. 37/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПРОЦЕНТОТ НА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПЕНЗИИТЕ НА ПЕНЗИОНИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат критериумите и процентот на валоризација на пензиите на пензионираните работници од органите на управата надлежни за внатрешни работи кои заклучно до 31 декември 1980 година оствариле право на пензија во смисла на член 137 од Законот за внатрешни работи.

Член 2

Критериуми за валоризација на пензиите на пензионираните работници од органите на управата надлежни за внатрешни работи се:

1. пензијата на пензионираниот работник;
2. износот на пензијата од пензиската основица од личниот доход на работник кој врши исти или слични работи и задачи со оние од кои пензионираниот работник остварил право на пензија, односно по исклучок со оние на кои пензионираниот работник најдолго работел пред да оствари право на пензија (износ на пензијата од пензиска основица);
3. разликата меѓу пензијата и износот на пензијата од пензиската основица.

Член 3

Под пензија се подразбира износот на пензијата што на пензионираниот работник му е исплатена за месец јануари 1981 година.

Член 4

Под износ на пензијата од пензиската основица се подразбира износот на пензијата што му припаѓа на пензионираниот работник според пензискиот стаж и другите основи.

Член 5

Под пензиска основица од личниот доход на работник кој врши исти или слични работи и задачи со оние од кои пензионираниот работник остварил право на пензија, односно по исклучок на кои пензионираниот работник најдолго работел пред да оствари право на пензија, се подразбира личниот доход што му е утврден на работникот по завршната сметка за просечно остварените резултати во работењето со полно работно време во 1980 година (пензиска основица).

Член 6

Работите и задачите од кои пензионираниот работник остварил право на пензија, односно по исклучок на кои пензионираниот работник најдолго работел пред да оствари право на пензија,

се споредуваат со исти или слични работи и задачи утврдени во општиот акт за внатрешната организација и систематизацијата на работите и задачите на органот на управата надлежен за внатрешни работи од кои пензионираниот работник остварил право на пензија, односно на органот на управата надлежен за внатрешни работи на општествено-политичката заедница на чие подрачје пензионираниот работник ги вршел тие работи и задачи.

Член 7

Личниот доход од кој се пресметува пензиската основица на работник кој врши исти или слични работи и задачи се утврдува според основите и мерилата пропишани во самоуправниот општ акт на органот на управата надлежен за внатрешни работи од кој пензионираниот работник остварил право на пензија, односно од органот на управата надлежен за внатрешни работи на општествено-политичката заедница на чие подрачје пензионираниот работник ги вршел тие работи и задачи.

Член 8

Пензијата на одделен пензиониран работник од органите на управата надлежни за внатрешни работи може да се валоризира најмногу до 40%.

Процентот на валоризацијата на пензијата на секој одделен пензиониран работник од органите на управата надлежни за внатрешни работи на кој му се валоризира пензијата се утврдува зависно од критериумите предвидени во член 2 на оваа уредба.

Член 9

Валоризацијата на пензиите на пензионираните работници од органите на управата надлежни за внатрешни работи се врши по службена должност.

Податоците за валоризацијата на пензиите на пензионираните работници од органите на управата надлежни за внатрешни работи до Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги доставува Републичкиот секретаријат за внатрешни работи (Републички секретаријат).

Републичкиот секретаријат ги обезбедува податоците за валоризација на пензиите на пензионираните работници од органот на управата надлежен за внатрешни работи од кој пензионираниот работник остварил право на пензија, односно од органот на управата надлежен за внатрешни работи на општествено-политичката заедница на чие подрачје пензионираниот работник ги вршел тие работи и задачи.

Член 10

Републичкиот секретаријат доставува податоци за валоризацијата на пензиите до Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за сите пензионираните работници од органите на управата надлежни за внатрешни работи кај кои постои разлика помеѓу пензијата и износот на пензијата од пензиската основица.

Податоците за валоризацијата на пензиите содржат лично име на корисникот на пензијата и личниот доход од кој се пресметува пензиската

основица од која ќе се определи новиот износ на пензијата на пензионираниот работник.

Член 11

Одредбите од оваа уредба се применуваат и на пензионираниите работници од казнено-поправните установи кои оствариле право на пензија како работници на органите на управата надлежни за внатрешни работи.

Работите и задачите од кои пензионираниите работници од став 1 на овој член оствариле право на пензија се споредуваат со слични работи и задачи утврдени во општиот акт за внатрешна организација и систематизацијата на работите и задачите на органот на управата надлежен за внатрешни работи во чиј состав била казнено-поправната установа.

Член 12

Валоризираната пензија на пензионираниите работници од органите на управата надлежни за внатрешни работи се исплатува од 1 јануари 1981 година.

Член 13

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за определување на условите и височината на делот на пензијата на кој има право работник во орган за внатрешни работи и работник во казнено-поправна установа и воспитно-поправен дом, кој е пензиониран по потреба на службата („Службен весник на СРМ“, бр. 20/73 и 15/74).

Член 14

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1635/2

29 октомври 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

477.

Врз основа на член 21-а, алинеја 2 од Законот за извршување на Буџетот за 1981 година („Службен весник на СРМ“ број 44/80 и 30/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ПРЕСНОТО КРАВЈО МЛЕКО

1. На организациите на здружениот труд — преработувачи на млеко им се исплатува на име компензација по 0,50 дин. за секој продаден литар пресно кравјо млеко.

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува од средствата издвоени на посебната републичка сметка за намирување на обврските на Републиката по основ на компензации и премии.

3. Исплатата на компензацијата од точка 1 на оваа одлука се врши врз основа на книговодствената евиденција на организациите на здружениот труд од денот на зголемувањето на малопродажната цена на млекото.

4. Барањето за исплата на компензацијата од точка 1 на оваа одлука се поднесува до Службата на општественото книговодство. Кон барањето се доставува фактура за продадените количества односно испратница-приемница за количествата пресно кравјо млеко продадено преку продавниците на организациите на здружениот труд — преработувачи на млеко.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2084/3

6 ноември 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

478.

Врз основа на член 21-а, алинеја 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80 и 30/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Во Одлуката за компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“ бр. 10/81, 26/81, 28/81 и 30/81), во точка 1 износот „5,30“ се заменува со „2,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 16 ноември 1981 година.

Бр. 23-2084/1

6 ноември 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

479.

Врз основа на член 21-а, алинеја 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ број 44/80 и 30/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА СВЕЖОТО МЕСО

1. Во Одлуката за компензација на цената на свежото месо („Службен весник на СРМ“ бр. 18/81 и 30/81), точка 1 се менува и гласи:

На основните организации на здружениот труд што вршат промет на мало за продадените количества пилешко (бројлери) месо ќе им се исплатува на име компензација и тоа за:

— класична обработка	12,40 дин/кг
— подготвено за печење	15,20 дин/кг и
— подготвено за скара-прил и конфекционизирано во делови	16,00 дин/кг

2. Во точка 3, став 2, зборовите: „говедско, свинско, овчо и“ да се избришат.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 16 ноември 1981 година.

Бр. 23-2084/2

6 ноември 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

480.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа од 3 јули 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето за општините Прилеп и Крушево за оценување законитоста на:

а) Самоуправната спогодба за преземање, упатување и разменување на работници во Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ во Прилеп, склучена на 25 октомври 1978 година меѓу работните луѓе во основните организации на здружен труд: основните училишта „Гоце Делчев“, „Рампо Левката“, „Климент Охридски“, „Добре Јовановски“, „Кирие Гаврилоски“, „Кочо Рацин“, сите од Прилеп, и основните училишта „Пецо Даскалот“ во село Долнени, „Манчу Матак“ во село Кривогаштани, „Круме Волнароски“ во село Тополчани, „Моша Пијаде“ во село Дуње, Основното музичко училиште „Орце Михајловски-Оцка“ во Прилеп, како и работниците во заедничките служби при Работната организација „11 Октомври“ во Прилеп, и на

б) Самоуправната спогодба за преземање, упатување и размена на работници во Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ во Прилеп, склучена меѓу истите учесници на 21 април 1980 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување законитоста на членот 23 од Самоуправната спогодба означена под а) на точката 1 на оваа одлука и на членот 24 од Самоуправната спогодба означена под б) на точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ во Прилеп, како и во основните организации на здружен труд, означени во точката 1 на оваа одлука, кои што се потписници на оспорените самоуправни спогодби, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Општествениот правобранител на самоуправувањето за општините Прилеп и Крушево повеќе постапка за оценување законитоста на оспорените самоуправни спогодби означени во точката 1 на оваа одлука затоа што не биле донесени со референдум и затоа што со самоуправните спогодби било предвидено за преземање, упатување и разменување на работниците да одлучува комисија за спроведување на спогодбата, а не надлежен орган во основната организација на здружен труд во која се прима работничкиот.

5. Потписниците на оспорените акти во писмените одговори и на јавната расправа наведуваат дека се неосновани наводите на предлагачот, бидејќи оспорените самоуправни спогодби не претставувале самостојни акти, туку конкретна работка и реализација на членовите 13 и 14 од Самоуправната спогодба за здружување на основните училишта од подрачјето на општината Прилеп во Работна организација за основно воспитание и образование „11 Октомври“, која била донесена со референдум на 6 март 1978 година. Наедно, појаснија дека комисијата за спроведување на оспорените самоуправни спогодби била надлежна само да ги разгледува барањата за преземање, упатување и размена на работниците и врз основа на тоа да поднесува свој предлог кој го доставува на надлежните органи на одлучување.

6. Разгледувајќи ги оспорените акти, во текот на постапката и на јавната расправа, Судов утврди дека Самоуправната спогодба за преземање,

упатување и разменување на работници во Работната организација на основното образование и воспитание е усвоена на собирите на работните луѓе во основните организации на здружен труд во состав на Работната организација на 25 октомври 1978 година. Според членот 23 од спогодбата, сите потписници имаат обврска слободните работни места и нераспределените наставни часови да ги пријават на Комисијата за спроведување на спогодбата, а таа ги утврдува потребите од работници и ги споредува со списокот на евидентираниите вишоци на работници.

Разгледувајќи ја Самоуправната спогодба за преземање, упатување и размена на работници во Работната организација, усвоена на собири на работните луѓе во основните организации на здружен труд и склучена на 21 април 1980 година, Судов утврди дека со влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба престанала да важи Самоуправната спогодба склучена на 25 октомври 1978 година. Според членот 24 од оваа спогодба, сите потписници имаат право и обврска слободните работни места и нераспоредените наставни часови да ги пријават на Комисијата за спроведување на спогодбата. Таа ги утврдува потребите од работници, ги споредува со списокот на евидентираниите слободни работни места и подготвува предлог на приоритетна листа за вишокот односно индивидуалната пријава. Предлогот на Комисијата со приоритетната листа се доставува до органот за работни односи во основната организација на здружен труд или заедничките служби, кој одлучува за приемот на работничкиот, а по евентуалните приговори решава советот на основната организација на здружен труд.

Разгледувајќи ја Самоуправната спогодба за здружување на основните училишта од подрачјето на општината Прилеп во Работна организација за образование и воспитание, донесена од работните луѓе во основните училишта на подрачјето на општината Прилеп со референдум на 6 март 1978 година, Судов утврди дека во членовите 13 и 14 е предвидено под кои услови работничкиот може да се распореди од една во друга основна организација на здружен труд односно работна заедница.

7. Според ставот 4 на член 177 од Законот за здружениот труд, со самоуправна спогодба за здружување во работна организација односно во сложена организација на здружен труд се утврдуваат случаите и условите под кои работничкиот од една основна организација може да се распореди во друга основна организација во рамките на иста работна или сложена организација на здружен труд, на работи односно работни задачи што ѝ одговараат на неговата стручна подготовка односно работна способност стекната со работа. Работничкиот во здружениот труд, согласно членот 220 од Законот за здружениот труд, има право да бара заштита на своите права пред самоуправните органи, судовите на здружениот труд и другите судови, како и пред другите надлежни органи во согласност со законот.

Во ставот 1 на член 462 од Законот за здружениот труд е определено дека работниците во основната организација со лично изјаснување одлучуваат за неотуѓивите права со референдум, на собири на работници, со потпишување односно со давање на посебни изјави во писмена форма и со други облици на лично изјаснување утврдени со законот, со статутот или самоуправната спогодба. Работниците во основната организација, според ставот 1 на член 463 од овој закон со референдум, покрај другото, одлучуваат за самоуправната спогодба за здружување во работна организација.

Со самоуправната спогодба за здружување, која е донесена со референдум, во основа се утврдени случаите и условите под кои работничкиот од едно основно училиште во рамките на работната организација, а со оспорените самоуправни спогодби утврдените случаи и услови се доработени и конкретизирани.

Со оглед на тоа што самоуправната спогодба за здружување со која се регулирани случаите и условите под кои работникот може да се распореди од една во друга основна организација е донесена со референдум, Судов утврди дека и актите, односно оспорените самоуправни спогодби, не мора да бидат донесени со референдум затоа што тие всушност се усвоени со цел да се реализираат и применат случаите и условите утврдени со самоуправната спогодба за здружување.

8. Во текот на јавната расправа претставникот на подносителот на предлогот го повлече предлогот за оценување уставноста и законитоста на членот 23 од самоуправната спогодба означена под а) на точката 1 на оваа одлука и на членот 24 од самоуправната спогодба означена под б) на точката 1 на оваа одлука. Со оглед на тоа што е повлечен предлогот за оценување уставноста и законитоста на означените одредби, Судот одлучи како во точката 2 на оваа одлука.

У. бр. 60/80

3 јули 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

481.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 24 септември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 40 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „25 Мај“ во Скопје, населба Синџелик, донесен со референдум на 29 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „25 Мај“ во Скопје, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 92/81 од 4 јуни 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со начелото за распределба според трудот и со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

4. Во текот на постапката и на седницата Судов утврди дека членот 40 од оспорениот правилник предвидува за стручно извршување на наставните работи и работни задачи на наставниците со виша стручна подготовка бројот на бодовите утврден за извршување на овие работи и работни задачи да им се зголеми за уште 192 бода, а на наставниците со висока стручна подготовка за 206 бода.

Со оспорената одредба стручната подготовка се предвидува како самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи. Во законот не се предвидува утврдување на придонесот на работникот по основ на стручната подготовка, туку дека придонесот на работникот во работата се утврдува преку обемот и сложеноста на работите и работните задачи, квалитетот на остварените резултати и друпи основи утврдени во Законот за здружениот труд и во самоуправниот акт за распределба на средствата за лични доходи на работниците во основната организација на здружен труд. Стручната подготовка, според мислењето на Судов, е изразувач на сложеноста на работите и работните задачи што ги врши работникот и е инкорпорирана и веќе вреднувана во овој основ, така што нејзиното одделно вреднување, вон рамките на основот сложеност, значи двојно вреднување на стручната подготовка што не е во согласност со начелото на распределба според трудот и со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, со оглед на што Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 92/81

24 септември 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

292.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на град Скопје и сбиранијата на општините од територијата на Социјалистичка Република Македонија, заради усогласување на судските такси, согласно член 86 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 1 од Законот за судските такси („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72, 34/75, 46/75 и 42/80), склучуваат

ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Член 1

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на град Скопје и сбиранијата на општините од територијата на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: учесници во Договорот) се договорија судските такси за поднесоците или за судските одлуки, односно за преземените дејствија пред општинските судови по барање на странките, да се плаќаат по единствена тарифа.

Член 2

Елементите за определување на судските такси, во смисла на член 1 од овој договор, основите за кои што ќе се плаќа такса и износите, учесниците во овој договор ги утврдија и тоа за:

ТАКСЕНА ТАРИФА НА ОПШТИНСКИ СУДСКИ ТАКСИ

I. ПРОЦЕСНА И ИЗВРШНА ПОСТАПКА

1. Поднесоци

Тарифен број 1

(1) За тужба, за противтужба и за предлог за повторување на постапката се плаќа, според вредноста на предметот на спорот, следната такса:

до	500	динари	25
од	500	1.000	50
„	1.000	2.000	100
„	2.000	3.000	150
„	3.000	4.000	200
„	4.000	5.000	250
„	5.000	50.000	250 и над секој започнат динар над 5.000 динари уште 1,5%
над 50.000	1.200 динари и на секој започнат динар над 50.000 динари уште 1%, а најмногу до 30.000 динари.		

(2) За предлог за извршување или обезбедување или издавање на привремена мерка, за приговор против платен налог, за приговор во извршна постапка за предлог за враќање во поранешна состојба, за предлог за обезбедување на докази, за одговор на тужба и на жалба, за приговор против налог за отказ на деловни простории, за отказ на договор за потстанарски однос или за тужба за иселување на потстанар, за тужба поради смеќавање на владение од состанарски однос, се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број.

(3) За жалба против пресуда и за жалба против решение за спорови поради смеќавање на владение се плаќа двојна такса од став 1 на овој тарифен број.

(4) За предлог за изведување на нови докази кои не се предложени со тужбата односно писмениот одговор на тужбата или приговорот против платениот налог, а кој предизвикал закажување на нова расправа односно рочиште, се плаќа такса во висина од 15% од таксата од став 1 на овој тарифен број, но не помалку од 10 динари, а најмногу 150 динари во постапката пред општинските судови.

Забелешка:

1. Кога обата брачни другари спогодбено бараат развод на брак се плаќа само една такса за тужбата.

2. За тужби во кои е ставен предлог за издавање на платен налог се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број.

3. Ако поднесоците се примени на записник во судот, вклучувајќи ги и оние што се примени на записник во текот на расправата, се плаќа такса предвидена за односниот поднесок. Не се наплатува посебна такса за препишување од тарифниот број 19 ако записникот требало да се состави во повеќе примероци.

4. Ако во тужбата е ставен предлог за издавање на привремена мерка односно наредба или кога во жалбата е ставен предлог за враќање во поранешна состојба, покрај таксата за тужбата односно жалбата се плаќа и такса за односниот предлог, освен ако е предложено издавање на привремена мерка во споровите за развод на брак или во споровите за издржување на деца.

5. За предлог да се дозволи извршување или да се издаде привремена мерка односно наредба се плаќа една такса и кога се предлагаат повеќе средства за извршување односно обезбедување, без оглед на тоа дали таа се чини едновременно или дополнително.

6. За жалба против решение на првостепениот суд се плаќа такса ако со жалбата се напаѓа решение што подлежи на плаќање на такса според тарифниот број 2.

7. За жалба против решение со кое се уважува или одбива предлогот за враќање во поранешна состојба се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 50 динари.

8. За предлог за обид за порамнување (член 324 од Законот за процесната постапка), се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, но најмногу 1.000 динари.

9. Отказот на деловна просторија се смета како тужба во однос на наплатувањето на таксата. За овој отказ се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број.

10. Ако учесник во постапката стави предлог за изведување на нови докази, кои предизвикале закажување на ново рочиште, ја плаќа таксата од ставот 4 од овој тарифен број.

11. За поднесоците што не се наведени во овој тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците не се плаќа такса.

2. Одлуки

Тарифен број 2

(1) За првостепена пресуда, како и за решение во спорови поради смеќавање на владение се плаќа, според вредноста на предметот на спорот, таксата од став 1 на тарифниот број 1.

(2) За пресуда поради изостанок, како и за пресуда врз основа на признание донесена на подготвително рочиште односно на првото рочиште за главната расправа ако подготвителното рочиште не е одржано, за пресуда во спор за отказ на договор за потстанарски однос или во спор за иселување на потстанар и за решение во споровите поради смеќавање на владение од состанарски однос, се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број.

(3) За решение за отфрлање на тужба (по член 288 став 2 од Законот за процесната постапка), се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 100 динари.

(4) За решение за издавање на платен налог се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број.

(5) За решение по предлог за дозвола за извршување или обезбедување или привремена мерка односно наредба, се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, а ако ова решение се донесува врз основа на странски извршни исправи се плаќа цела такса од став 1 на овој тарифен број.

(6) За решение со кое се уважува или одбива предлогот за враќање во поранешна состојба, се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 50 динари.

Забелешка:

1. Обврската за плаќање на такса за првостепена одлука не зависи од тоа дали одлуката станала правосилна.

2. За првостепените одлуки што не се наведени во овој тарифен број такса не се плаќа.

3. Ако повисокиот суд ја укине одлуката на понискиот суд и предметот го врати на повторно расправање на понискиот суд, платената такса за укинатата одлука се засметува во новата одлука или за порамнувањето. Така ќе се постапи и кога Врховниот суд на Македонија ќе го уважи и барањето за заштита на законитоста.

Исто така ќе се засмета таксата платена за првостепена одлука што е укината по повод уважениот предлог за враќање во поранешна состојба или на предлог за повторување на постапката во таксата за новата одлука што ќе биде донесена по враќањето во поранешна состојба односно повторување на постапката.

Ако при пресметувањето се утврди дека таксата платена за првата одлука е поголема од таксата што треба да се плати за втората одлука, разликата на овие такси не се враќа.

4. За дополнителна пресуда или решение не се плаќа такса ако за одлуката што е дополнета е платена такса според полната вредност на процесот.

5. Ако во текот на процесот е донесена меѓупресуда, се плаќа такса на полнотиот износ на вредноста на предметот на спорот.

Во таков случај нема да се плаќа такса за конечната одлука што ќе биде донесена по меѓупресудата.

6. Ако во текот на процесот е донесена делумна пресуда, се плаќа такса според вредноста на барањето за кое е одлучено. Такса за конечна

одлука се плаќа според вредноста на остатокот на спорниот предмет што не е опфатен со делумната пресуда.

7. Таксата за платен налог се засметува во таксата за одлуката на судот што ќе биде донесена по повод приговорот против платниот налог односно во таксата за порамнување ако процесот не заврши со пресуда.

8. Такса за одлука по предлог за дозвола за извршување односно обезбедување или привремена мерка односно наредба, како и такса за одлука по повод на тужба во која е ставен предлог за издавање на платен налог (член 446 и 447 од Законот за процесната постапка), се плаќа при поднесувањето на предлогот односно тужбата.

9. Такса од став 3 на овој тарифен број не се плаќа за решение за отфрлање на тужба што ќе се донесе во текот на претходното испитување на тужбата (член 282 од Законот за процесната постапка).

10. За пресуда на суд од прв степен што е донесена во врска со противтужба се плаќа такса како да е за противтужбата посебно расправано.

11. Ако заради заедничко расправано се споеени повеќе процеси, такса за пресудата се плаќа посебно за секој спор како да не постои спојување на повеќе процеси.

3. Порамнување

Тарифен број 3

За судско порамнување во текот на првостепената постапка се плаќа според вредноста на која спранките се спогодиле, половина од таксата од став 1 на тарифниот број 2.

Забелешка:

1. Ако со меѓупресуда е одлучено за основот на барањето, а потоа се склучи порамнување за износот на барањето, не се плаќа такса за порамнување.

2. За првиот препис од записникот за порамнувањето што ѝ се издава на странката на нејзино барање не се плаќа такса. За порамнување склучено според член 324 од Законот за процесната постапка, не се плаќа такса.

3. Ако предметот на порамнувањето е непроценлив, за порамнувањето се плаќа 50 динари.

II. ВОПРОЦЕСНИ ПОСТАПКИ

1. Поднесоци

Тарифен број 4

За предлог да се поведе вонпроцесна постапка, се плаќа 50 динари.

Забелешка:

Такса за предлогот за поведување вонпроцесна постапка не се плаќа ако постапката се поведува по службена должност.

2. Одлуки

Тарифен број 5

За одлука на првостепениот суд во вонпроцесна постапка, се плаќа според вредноста на предметот, таксата од ставот 1 на тарифен број 1.

3. Правни лекови

Тарифен број 6

(1) За жалба против одлука на суд од прв степен, доколку со наредниот став од овој тарифен број за одделни вонпроцесни работи не е определено поинаку, се плаќа 100 динари.

(2) За жалба против:

1) одлуката по предлогот со кој се бара прогласување на исчезнато лице за умрено и докажување на смртта, се плаќа 100 динари;

2) одлуката по предлогот за лишување од деловна способност и прогласување на лице за деловно способно ако предлогот е поднесен од брачниот другар, дете, внук, родител, баба, брат, сестра и секој друг кој со тоа лице живее во трајна заедница се плаќа 100 динари;

3) одлуката по предлогот за давање дозвола за склучување на брак се плаќа 200 динари;

4) одлуката по предлогот да се спроведе делба на заеднички предмет или имот се плаќа 200 динари;

5. одлуката по предлогот за уредување на меѓи се плаќа 100 динари;

6) одлуката по предлогот да се спроведе постапка за амортизација на исправи се плаќа 150 динари.

Забелешка:

1) Ако постапката од точка 1) од став (2) на овој тарифен број се води за лицата исчезнати во војна не се плаќа такса.

2) Ако жалбата против одлуката од точка 2) од став (2) на овој тарифен број ја поднесува лице лишено од деловна способност односно негов законски застапник или старател, не се плаќа такса.

3) За делба на наследство во оставинска постапка не се плаќа такса за жалба од точка 4) од став (2) на овој тарифен број, ако наследниците спогодбено предложат делба и спогодбата за делба биде внесена во решението за наследување.

4) За предлозите во сите вонпроцесни работи поднесени од физички лица се плаќа 50 динари.

4. Порамнување

Тарифен број 7

За судско порамнување во сите вонпроцесни работи, се плаќа таксата предвидена во тарифен број 3.

Забелешка:

1) За првиот препис од записникот за порамнување што ѝ се издава на странката на нејзино барање, не се плаќа такса.

2) Ако предметот на порамнувањето е непроценлив, за порамнувањето се плаќа 50 динари.

5. Составување и чување на тестамент

Тарифен број 8

(1) За составување судски тестамент се плаќа 100 динари.

(2) За чување на тестамент во судот се плаќа 50 динари.

(3) За опповикување тестамент пред судот се плаќа 100 динари.

(4) За враќање на тестамент кој се наоѓа на чување во судот се плаќа 15 динари.

Забелешка:

1. Таксата од став 1 и 3 на овој тар. број се плаќа без оглед дали тестаментот е составен односно опповикан во судската зграда или надвор од судската зграда.

2. За чување на тестамент се плаќа такса иако тестаментот е составен вон судот односно надвор од судската зграда. Не се плаќа нова такса за чување ако се врши замена на тестаментот, но се наплатува такса за враќање на тестаментот што се заменува.

3. Не се плаќа такса за чување на исправи за усниот тестамент ниту за давање изјава на сведокот на усниот тестамент за последната волја на завештателот.

4. Не се плаќа за отповикување ако со подоцнежниот тестамент се отповикува поранешниот и наедно се составува нов тестамент.

6. Заверка на потписи, ракописи, преписи и преводи

Тарифен број 9

1. За молба (писмена или усна) со која се бара заверка на потпис, ракопис или препис се плаќа 5 динари.

2. За заверка на секој потпис (ракознак) се плаќа 10 динари.

3. За заверка на ракопис се плаќа од секој полутабака ракопис 5 динари.

4. За заверка на препис се плаќа од секој полутабака по 5 динари.

5. За заверка на потпис на судски толкувач за преводи заради употреба во странство се плаќа 10 динари.

6. За заверка на потпис на полномошно се плаќа 10 динари.

7. За заверка на потпис на договори се плаќа и тоа:

1) За новосклучени договори чија вредност изнесува:

над 500	до 500 динари	20 динари
" 1.500	" 1.500 "	30 динари
" 2.500	" 2.500 "	50 "
" 2.500	" 0,5% а најмногу 300 динари.	

2) Ако вредноста на договорот не е проценлива се плаќа 20 динари.

3) За заверка на продолжување на рок за важење на договор се плаќа 50% од таксата од точката 7 односно точката 2 од овој тарифен број.

Забелешка:

1. Потписите на исправата што ја издава државен орган, организација на здружен труд или друга организација односно заедница, се сметаат како потпис ако со прописи или други акти се овластени за потпишување две или повеќе лица.

2. За молба со која се бара заверка на потпис или ракознак на исправа се плаќа една такса без оглед колку потписи на исправата се заверуваат.

3. Кога странката ќе му предаде на судот во текот на постапката прост препис од исправа, на кој судскиот службеник со свој потпис потврдува дека го видел оригиналот, за таква потврда не се плаќа такса.

4. Таксата за заверка на потпис, ракопис или препис ја плаќа лицето што бара заверка. Пред да се положи таксата не смее да се изврши заверка.

5. Во потврдата за заверка на препис треба да се назначи со колку такса е таксиран оригиналот на исправата чиј препис се заверува.

6. Таксата за заверка на потпис, ракопис и препис се лежи на самата молба со која се бара заверка, а во случај на усна молба на самата исправа односно на примерокот на преписот што останува кај судот. На ист начин се постапува и во поглед на лепењето на такса за самата молба.

7. За заверка на потпис и печат се плаќа една такса.

8. Ако со една молба се бара заверка на потпис на повеќе исправи или заверка на повеќе ракописи или преписи, се плаќа такса за молбата онолку пати колку што има исправи односно преписи или ракописи.

9. Како полутабака се подразбира лист хартија од две страни во нормална канцелариска големина. Започнат полутабака се смета како цел полутабака.

10. Таксата од ставот 7 на точка 1 од овој тар. број се плаќа на вредноста означена во до-

говорот. Ако вредноста на договорот е проценувана, но не е означена, за заверка на потписот на договорот се плаќа двојна такса од ставот 7 на точката 2 на овој тар. број.

11. Ако се заверува препис на исправа пишувана на странски јазик, се плаќа двојна такса од ставот 4 на овој тарифен број.

12. За заверка на потписи на полномошна од ставот 6 на овој тар. број и за заверка на потписи на договори од ставот 7 на овој тар. број се плаќа една такса, без оглед дали се заверува еден или повеќе потписи на полномошно односно и без оглед колку примероци на договорот се заверуваат.

13. Не се плаќа такса за следниве уписи:

1. за молбата со која се бара заверување на исправи, за заверување на исправи, како и за заверување на потписи, преписи и ракописи, потребни за остварување на правата од социјално осигурување (додаток на деца, здравствено, инвалидско или пензиско осигурување);

2. за молбата со која се бара заверување на исправи, за заверување на исправи, како и за заверување на потписи, преписи и ракописи, потребни за остварување на права од работен однос;

3. за молбата со која се бара заверување на исправи, за заверување на исправи, како и за заверување на потписи, преписи и ракописи, потребни за остварување на право на издршка.

III. КРИВИЧНА ПОСТАПКА ПО ПРИВАТНА ТУЖБА

1. Поднесоци

Тарифен број 10

(1) За приватна тужба и за противтужба се плаќа 100 динари.

(2) За предлог за враќање во поранешна состојба се плаќа 50 динари.

(3) За жалба против пресуда на суд од прв степен и за жалба против решение со кое е изречена судска опомена се плаќа 150 динари.

(4) За барање за повторување на кривична постапка се плаќа 100 динари.

Забелешка:

1) Ако кривичната постапка се води во смисла на член 32 од Законот за кривичната постапка (единствена постапка) нема влијание врз таксата ако едниот поднесок се однесува на повеќе приватни тужители или на повеќе обвинети, или поднесокот го поднесуваат повеќе приватни тужители или повеќе обвинети или со поднесокот се опфатени повеќе кривични дела на еден обвинет.

2) За поднесок со кој кривичната постапка се проширува на други кривични дела спрема ист обвинет, за кои се гони по приватна тужба, се плаќа такса според став 1 на овој тарифен број.

3) За поднесоци што не се наведени во овој тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците, не се плаќа такса.

2. Одлука

Тарифен број 11

За пресуда на суд од прв степен и за решение со кое се изрекува судска опомена се плаќа 100 динари.

Забелешка:

1) Такса за првостепена пресуда и за решение со кое се изрекува судска опомена се плаќа само еднаш, без оглед на бројот на приватните тужители и на бројот на кривичните дела што се опфатени со една пресуда односно решение.

2) Ако за повеќе кривични дела на едно лице поради раздвојување на постапката (член 32 од Законот за кривичната постапка) се донесени пресуди од страна на ист суд, такса за пресудата се плаќа само еднаш.

3) Ако со пресуда е одбиена тужбата поради ненадлежност на судот, платената такса за оваа пресуда ќе се засмета во таксата за пресудата на надлежниот суд. Ако пресметаната такса е поголема, вишокот не се враќа. Ако по жалба, предлог за враќање во поранешна состојба или за повторување на кривична постапка пресудата се укине, таксата платена за укинатата пресуда ќе се засмета во таксата за новата првостепена пресуда.

4) За првостепени одлуки што не се наведени во овој тарифен број не се плаќа такса.

IV. УПИС ВО ИНТАБУЛАЦИОНИ, ТАПИСКИ И ДРУГИ ЈАВНИ КНИГИ ВО КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ВРЗ НЕДВИЖНОСТИТЕ

1. Упис во интабулациони и заставни (хипотекарни) книги

Тарифен број 12

1. За поднесок со кој се бара ставање или бришење на интабулација, надинтабулација или прибелешка односно упис на застава на подрачјата каде што уште важат интабулационите и заставните книги се плаќа:

1. ако вредноста на правото што треба да се запише или брише:

не преминува	500 дин.	20 динари
над	500 „ до 1.000 дин.	30 динари
„	1.000 „ до 5.000 „	50 динари
„	5.000 „	100 динари

2. ако вредноста на правото што треба да се запише или да се брише не е проценлива, или ако се бара упис или бришење само на забелешката, се плаќа 10 динари.

Забелешка:

1) Такса за упис должно е да плати лице во чија полза се врши уписот. Ако упис бара лице чие право се ограничува, оптоварува, укинува или се пренесува на друго лице, и тоа гарантира за плаќањето на таксата, солидарно ќе ја плати со лицето во чија полза се врши уписот.

2) Такса се плаќа и ако уписот се врши по службена должност ако не се работи за упис што е ослободен од такса (забелешка 8 кон овој тар. број).

3) Ако врз основа на една молба се запишуваат повеќе права во полза на едно исто лице кај ист суд, такса се плаќа според вкупната вредност на тие права во моментот на запишувањето.

4) Кога се запишуваат барања, таксата се одмерува спрема износот на барањето со сите споредни побарувања (интерес, стасани трошоци и др.), сметајќи по интересот од денот на предавањето на молбата за упис, ако е назначен износот на побарувањата или процентот од главницата.

5) Таксата за упис се плаќа и кога уписот се врши во текот на процесната, вопроцесната или извршната постапка.

6) Ако уписот на укинувањата или предбележбата со одлука на повисокиот суд во целост или делумно се укине или се измени, се враќа на барање вкупната платена такса односно нејзиниот сразмерен дел.

7) Таксата за упис според овој тар. број се плаќа со таксата за поднесокот и се лепи на самиот поднесок.

Ако оваа такса не е платена со поднесокот со кој се бара упис, судот по извршениот упис ќе постапи според членот 44 од Законот за судските такси.

8) Не се плаќа такса за следниве уписи:

1. за упис на оправдувањето на предбележбата;

2. за потполно или делумно бришење на некое запишано право;

3. за службени дејствија во постапката за уредување, основање и испрапување на интабулацио-

ни односно заставни книги, освен ако прешката настанала по вина на титуларот на правото, како и за усогласување на интабулационите односно заставните книги со фактичката положба. Во овие постапки ослободувањето се однесува на сите поднесоци, влошки и прилози, молби за издавање на катастарски планови и поседовни листови, разни уверенија и заверување на преписи.

Ова ослободување важи и за постапката за обновување на уништени интабулациони односно заставни книги ако со веродостојна исправа се утврди дека уписот оправдано бил спроведен и дека според тоа била платена такса за тој упис;

4. за повторен упис на исто, макар делумно и изгаснато право, поради процесна или извршна постапка во полза на исто лице. Ако вредноста на повторно запишаното право е поголема, на вишокот на вредноста се плаќа проширената такса;

5. за упис во исто право, макар делумно изгаснато на повеќе недвижности што се водат по книгите на еден суд или повеќе судови, за пренос на исто право од една недвижност на друга недвижност на ист сопственик, за ограничување или стеснување на исто право на еден дел на иста надлежност, за проширување на исто право и врз други недвижности на ист сопственик, за проширување на заедничка гаранција врз одделни интабулациони односно заставни тела. Ова ослободување важи само ако не настатиле промени во поглед на обемот на правото или на овластеното лице;

6. за спроведување на делба на правото на сопственост или на правото на службеност на продолжување ако делбениците биле запишани како сопственици на тие права. Ова ослободување важи и во случај на делба на фамилијарни (куќни) задруги на задругарите, ако во интабулационите односно заставните книги задругата била запишана како сопственик;

7. за упис врз основа на решение за наследување;

8. за упис на заложно право врз недвижности на гарантот, ако тоа право е веќе запишано и врз недвижностите на главниот должник, иако за тој упис е платена такса;

9. за сите уписи во полза на општествено-политичките заедници;

10. за забележба на привремена управа определена во текот на постапката на присилната јавна продажба, како и за забележба на присилна управа определена наместо присилна јавна продажба;

11. за дополнителен упис на сопственост на брачни другари врз основа на судска одлука, ако еден од брачните другари е запишан како сопственик во интабулационите односно заставните книги, како и за упис со кој се означува идеален дел на секој брачен другар врз недвижностите што се во живна сопственост;

12. за сите уписи во интабулационите, односно заставните книги, во полза на граѓани врз основа на Законот за аграрната реформа и колонизација, Законот за селскостопанскиот земјишен фонд на општинскиот имот, Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште и Уредбата за постапката при спроведување на национализацијата на наемни згради и градежното земјиште;

13. за сите уписи во полза на граѓани во врска со размената на земјиштето, со цел за ариондација (комасација), како и врз основа на Законот за експропријација;

14. За упис на заложно право на банки, организации на здружен труд или други самоуправни организации или заедници за заеми на работници за изградба, адаптација или купување на станови.

9) Ослободувањето од точка 4, 5 и 6 од Забелешката 8 важи само ако е платена таксата за првиот упис.

Тарифен број 13

(1) За упис на интабулација, надинтабулација, прибелешка или застава, се плаќа 2% од вредноста од правото.

(2) За упис на забележка на присилна управа и дозвола на присилна продажба, ако за истото барање не е запишана интабулација (заложно право) на недвижноста која е предмет на присилна управа, или продажба, се плаќа од вредноста на поверителското барање.

Ваква платената такса се засметува во таксата што треба да се плати за дополнителен упис на интабулација (заложно право) поради исто барање, ако таков упис се побара пред бришењето на односната забележка.

(3) За упис на другите забележки што според важечките прописи можат да се запишат во интабулационите односно заставните книги се плаќа 30 динари.

(4) За пропуштање на интабулација или застава се плаќа 30 динари.

Забелешка:

Забелешката кон тар. број 12 согласно ќе се применува и кон овој тар. број.

2. Упис во таписки книги

Тарифен број 14

(1) За поднесок со кој се бара пренос на тапија се плаќа таксата од став 1 на тарифен број 12.

(2) За поднесок со кој се бара упис или бришење од носителот на правото на користење или правото на користење врз општествен имот се плаќа 20 динари.

Тарифен број 15

(1) За упис на потврдена тапија во книгата на тапии, како и за упис на правото на сопственост по пат на пренос на тапија врз исти лица врз нов сопственик се плаќа 2% од вредноста.

(2) За упис на потврдена тапија во книгата на тапии, како и за упис на правото на сопственост по пат на пренос на тапија врз ист или нов сопственик, ако основот за здобивање на правото врз кое треба да се изврши уписот е договор за подарок, се плаќа 1% од вредноста.

(3) За упис на здобивање на други стварни права, (стварна службеност, продолжување или на нив слични права) се плаќа:

1. ако предметот на правото е проценлив, 2% од вредноста;

2. ако предметот на правото не е проценлив се плаќа 10%.

(4) За упис на носителот на правото на користење или на правото на користење врз општествен имот, како и за други уписи во книгите на тапии, се плаќа 100 динари.

Забелешка:

1. Кога сопственикот на недвижноста што е веќе запишана во книгата за тапии бара од судот еден дел од недвижноста да се издвои и за издвоен дел да му се издаде посебна тапија, покрај таксата за поднесокот се плаќа уште 1% од вредноста на делот што се издвојува. Но ако судот на купувачот му издаде нова тапија, а старата (оригиналната) ја намалува за продадениот дел, се плаќа такса и за поднесокот од ставот 1 на тар. бр. 14 и такса за упис на преносот од ставот 1 на овој тарифен број.

2. Не се плаќа такса:

1) за дејствија во постапката околу издавањето на тапии во краишта каде што нема земјински книги. Во оваа постапка ослободувањето се однесува на сите поднесоци, барања, прилози, молби за издавање на катастарски планови и посебни листови, разни уверенија, заверување на преписи и потврди на тапии;

2) за дејствија во постапката за обновување на уништени таписки книги, ако со веродостојна ис-

права се утврди дека уписот порано бил спроведен и дека, според тоа, била платена такса за тој упис.

3. Забелешките кон тарифен број 12 согласно ќе се применуваат и кон овој тарифен број.

V. ПОСЕБНИ СЛУЧАИ

1. Судски уверенија и потврди

Тарифен број 16

(1) За поднесок со кој се бара издавање на уверение се плаќа 5 динари.

(2) За уверение се плаќа 10 динари.

Забелешка:

1) Ако со едно уверение се сведочат повеќе факти, особини, односи или околности се плаќа една такса.

2) За потврда дека таксата е платена, издадена во форма на уверение, се плаќа такса според овој тарифен број. Не се плаќа такса ако се издава само признаница за платената такса.

3) Не се плаќа такса од овој тарифен број за потврди што ги издава судот на странката, сведокот, вештакот, толкувачот, преведувачот и друго лице кое учествувало во постапката, дека присуствувале на рочиштето, ако заради присуството на рочиштето отсутствувале од работа.

4) За потврда на правосилност или извршност која се става на судски отправок не се плаќа такса.

5) На такса од став 1 на овој тарифен број подлежат и телефонските поднесоци, како и секој дополнителен поднесок со кој се дополнува или се менува првобитниот поднесок.

6) Таксата за уверението се лепи на поднесокот со кој се бара издавање на уверение.

7) Ако уверението се издава во два или повеќе примероци, за вториот и секој натамошен примерок се плаќа половина од таксата од овој тарифен број.

8) За поднесок со кој се бара издавање на уверение заради остварување право на додаток на деца или заради остварување право од здравствено, инвалидско или пензиско осигурување, како и за самото уверение, не се плаќа такса.

9) Таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки.

2. Полномошно

Тарифен број 17

(1) За издавање на усно полномошно на записник пред суд се плаќа 20 динари.

(2) За усно отповикување или отказ за полномошно на записник пред суд се плаќа 10 динари.

(3) За судско известување на отповик или отказ на полномошно се плаќа 10 динари.

Забелешка:

1) Ако повеќе лица овластани за потпишување на правно лице му издаваат полномошно на еден застапник, се плаќа такса за едно полномошно.

2) Не се плаќа такса за писмено полномошно што му се поднесува незаверено на судот како доказ за застапување.

3) Не се плаќа такса од овој тарифен број за издавање на усно полномошно на записник пред судот во кривичната постапка за дела кои се гонат по службена должност.

4) Таксата според овој тарифен број се лепи на судскиот записник.

5) За издавање на усно полномошно според став 1 на овој тарифен број, се плаќа една такса и кога повеќе лица истовремено му издаваат полномошно на едно лице или на поголем број лица.

6) Таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки.

3. Разгледување на списи**Тарифен број 18**

За разгледување на судски списи се плаќа 10 динари.

Забелешка:

1) Не се плаќа такса за разгледување на списи по кои постапката е во тек, ако списите ги разгледува странка или нејзин застапник односно полномошник.

2) Таксата се лепи на описот кој се разгледува, при што работникот во судот потврдува дека списот е разгледан.

3) За писмено или усно барање да се дозволи разгледување на спис не се плаќа такса.

4) Таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки.

4. Преписи**Тарифен број 19**

(1) За препишување на судски акти, како и за препишување на акти од збирка на исправи, што го извршил судот по барање од странката, се плаќа од полутабак на оригиналот 15 динари.

(2) Ако истовремено судскиот препис се заверува се плаќа 10 динари.

(3) За писмено или усно барање да се изврши препишување се плаќа 5 динари.

Забелешка:

1) Таксата за препис се лепи на молбата со која е барано препишување, а во случај на усна молба — на списот.

2) Ако препишувањето се врши на странски јазик, таксата од овој тарифен број се зголемува за 50%.

3) За препис на расправен записник (од претрес, расправа или рочиште) кој е изготвен истовремено со составувањето на изворникот, се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број.

4) Таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки.

5. Изводи од јавни книги**Тарифен број 20**

За изводи од таписките или интабулационите книги што ги водат судовите, кога се издаваат по барање од странката, се плаќа од полутабак 25 динари.

Забелешка:

1) Ако изводот го составила странката и му го поднела на судот на потврда, се плаќа половина од таксата од овој тарифен број.

2) За писмено или усно барање на странката да ѝ се издаде извод не се плаќа такса.

3) За изводи од таписки и други јавни книги што се издаваат на странките за остварување право на додаток на деца или заради остварување право од здравствено, инвалидско или пензиско осигурување, не се плаќа такса.

4) Таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки.

6. Судски депозит**Тарифен број 21**

За чување (депозит) на пари, предмети, хартии од вредност по барање од странката се плаќа годишно 0,5% од вредноста.

Забелешка:

1) Оваа такса не се плаќа на депозит што се помата по барање од државни органи, ако се подигне во предвидениот рок.

2) Такса се плаќа за првата година однапред, а за другите години, при подигањето на депозитот. Започнатата година се смета како цела. Во случај на пренос на депозит од еден во друг суд, а по барање од депонентот, за пренос се плаќа износот од едногодишната такса.

3) Ако вредноста на предметите не може да се процени според нивната природа, ќе се изврши проценка од страна на вештачи на трошок на депонентот.

7. Протести**Тарифен број 22**

За молба (усна или писмена) за протест на меница, чек (и други исправи или доповори) поради неакцептирање, неисплата или неисполнување, се плаќа 5 динари.

За протест се плаќа и според вредноста и тоа:

	до 500 динари	10 динари
над 500	1.000	15
" 1.000	5.000	20
" 5.000		25

Забелешка:

1) Таксата од овој тарифен број се плаќа на протести што се поднесуваат според прописот за меницата и чекот, како и за замена на протести. Таксата за протест се лепи на самата молба со која е баран протестот, а во случај на усна молба, на преписот на протестот што останува кај судот. На ист начин се постапува во однос на лепењето на таксата за самата молба.

2) Ако со една молба се бараат повеќе протести односно замена на протести, се плаќа една такса за молбата, но и во тој случај се плаќа посебна такса за секој протест, односно замена на протестот.

8. Правна помош**Тарифен број 23**

(1) За поднесок кој се предава усно на записник пред судот се плаќа такса според тарифниот број за односниот поднесок.

(2) За составување пред судот договор за земјишно-книжните, интабулационите или таписките работи се плаќа:

1) Според вредноста:

	до 500 динари	15 динари
над 500	1.500	25
" 1.500	2.500	35
на вишокот над 2.500 динари 1%, но најмногу 250 динари.		

2) Ако вредноста на договорот е непроценлива се плаќа 20 динари.

9. Други предмети**Тарифен број 24**

(1) За предлог на странката судот да определи судија или претседател на избран суд (член 475, став 1 и 2 од Законот за процесната постапка) се плаќа 50 динари.

(2) За предлог за изземање на судија на избран суд (член 477 од Законот за процесната постапка) се плаќа 100 динари.

(3) За ставање потврда на правосилност и извршност на пресуда на избран суд се плаќа 100 динари.

Забелешка:

1) Не се плаќа такса од став 1 на овој тарифен број ако предлогот за назначување на прет-

седател на избран суд го поднел избран судија (член 475, став 2 од Законот за процесна постапка).

2) Таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки.

Тарифен број 25

За опомена со која некој се повикува да плати такса што бил должен да ја плати и без опомена се плаќа 10 динари.

Член 3

Учесниците во Договорот се договорија прописите за судските такси да ги сообразат со овој договор најдоцна до 31 јануари 1981 година.

Член 4

Усогласените прописи за судските такси ќе се применуваат од 1 февруари 1981 година.

Член 5

Овој договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците во Договорот.

Член 6

Изменување и дополнување на овој договор може да се врши по постапка која важи за негово склучување.

Член 7

Барање за изменување и дополнување на Договорот покренува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на град Скопје и собранијата на општините од територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Барањето се поднесува до Заедницата на општините и градовите на Социјалистичка Република Македонија, кое во рок од 15 дена им се доставува на мислење на сите учесници во Договорот.

Член 8

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Потписници:

1. Собранието на СРМ, 2. Собранието на општината Берово, 3. Собранието на општината Битола, 4. Собранието на општината Валандово, 5. Собранието на општината Винаница, 6. Собранието на општината Гевгелија, 7. Собранието на општината Постипар, 8. Собранието на општината Дебар, 9. Собранието на општината Делчево, 10. Собранието на општината Демир Хисар, 11. Собранието на општината Кавадарци, 12. Собранието на општината Кичево, 13. Собранието на општината Кочани, 14. Собранието на општината Кратово, 15. Собранието на општината Крива Паланка, 16. Собранието на општината Крушево, 17. Собранието на општината Куманово, 18. Собранието на општината Македонски Брод, 19. Собранието на општината Неготино, 20. Собранието на општината Охрид, 21. Собранието на општината Прилеп, 22. Собранието на општината Пробиштип, 23. Собранието на општината Радовиш, 24. Собранието на општината Ресен, 25. Собранието на општината Свети Николе, 26. Собранието на општината Струга, 27. Собранието на општината Струмица, 28. Собранието на општината Тетово, 29. Собранието на општината Титов Велес, 30. Собранието на општината Штип, 31. Собранието на општината Центар, 32. Собранието на општината Гази Баба, 33. Собранието на општината Карпош, 34. Собранието на општината Кисела Вода, 35. Собранието на општината Чаир, 36. Собранието на град Скопје.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

293.

Врз основа на член 119 став 1 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Во член 1 став 1 на Одлуката за вонредно усогласување на пензиите и другите парични примања според порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации

и заедници во Републиката во 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 25/81) бројката „8“ се заменува со бројката „10,7“.

Во став 2 на член 1 од истата одлука бројката „14“ се заменува со бројката „16,7“.

Член 2

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука ќе го изврши Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија без донесување писмени решенија, а на материјалното обезбедување и привремениот надоместок стручните служби на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување со износот на пензијата односно материјалното обезбедување и привремениот надоместок за месец декември 1981 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1981 година.

Бр. 01-2901/1

4 ноември 1981 година
Скопје

Претседател,
Лиљана Манева, с. р.

Огласен дел

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

Здравствена легитимација на име Трајан Цветкоски, ул. „Димо Димоски“ бр. 20, Прилеп. (1645)
Свидетелство за IV одделение на име Марија Недева, с. Извор, Титов Велес. (1646)
Земјоделска здравствена легитимација на име Тефим Абазии, с. Лисец, Тетово. (1647)
Земјоделска здравствена легитимација на име Надрије Исладини, с. Каменјане, Тетово. (1648)
Свидетелство за VIII одделение на име Мила-им Хамиди, Тетово. (1650)
Здравствена легитимација на име Саније Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1650)
Свидетелство на име Снежана Бојковска, ул. „Ацо Бурзан“ бр. 4, Куманово. (1651)
Земјоделска здравствена легитимација на име Шабан Етеми, с. Г. Палчиште, Тетово. (1652)
Земјоделска здравствена легитимација на име Гимза Етеми, с. Г. Палчиште, Тетово. (1653)
Здравствена легитимација на име Содбер Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1654)
Свидетелство за VIII одделение на име Никола Ѓорѓески, ул. „Пр. Пчински“ бр. 15, Тетово. (1655)
Свидетелство за VIII одделение на име Хидает Дехари, с. Каменјане, Тетово. (1656)
Здравствена легитимација на име Кирко Јанчевски, с. Ратаје, Тетово. (1657)
Свидетелство за VIII одделение на име Ристо Арсовски, ул. „Штипска“ бр. 133, Тетово. (1658)
Свидетелство за VIII одделение на име Амис Абазии, с. Боговиње, Тетово. (1659)
Свидетелство за IV одделение на име Муамет Таири, с. Жировница, Тетово. (1660)
Свидетелство за IV одделение на име Феим Шабани, с. Врбјане, Гостивар. (1661)
Свидетелство на име Стојан Станковски, Ветрово. (1662)
Свидетелство за VIII одделение на име Ристе Лукарски, с. Звезгор, Делчево. (1663)
Свидетелство од средно училиште на име Љупчо Лазаревски, с. М. Каменица, Кочани. (1664)
Свидетелство од средно училиште на име Богдан Левковски, с. М. Каменица, Кочани. (1665)
Здравствена легитимација издадена во Скопје на име Мустафа Гаши, Скопје. (1666)
Здравствена легитимација на име Веби Зекири, ул. „Цар Самуил“ бр. 25, Куманово. (1669)
Здравствена легитимација на име Халиме Исеми, с. Ругинци, Куманово. (1670)
Здравствена легитимација на име Мукадес Демири, ул. „И. Антовски“ бр. 10, Куманово. (1671)
Свидетелство на име Кенан Садикии, ул. „Н. Стејановиќ“ бр. 50-а, Куманово. (1672)
Диплома на име Крумчо Стевковски, ул. „Ж. Чољо“ бр. 32, Куманово. (1673)
Свидетелство на име Видослав Стојковски, с. Секулица, Куманово. (1674)
Свидетелство на име Лулзим Асани, с. Корешница, Струга. (1675)
Свидетелство на име Минир Далипи, с. Корешница, Струга. (1676)
Свидетелство на име Целал Фејзи, ул. „Г. Делчев“ бр. 66, Гостивар. (1677)
Свидетелство на име Доста Шаоска, с. Палчиште, Гостивар. (1678)
Свидетелство на име Јованка Димковска, нас. Фазанерија, Гостивар. (1679)
Книшка на име Трајанка Ѓорѓиева, Винаца. (1680)
Книшка на име Шенаси Алиев, ул. „Македонска“ бр. 41, Винаца. (1681)
Свидетелство за IV клас и диплома за завршен испит, издадени од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ на име Лилјана Ристова, Скопје. (1682)

Здравствена легитимација на име Пандорка Илиевска, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 67-а/II, Куманово. (1683)
Здравствена легитимација на име Зоран Петковски, ул. „Д. Божинов“ бр. 30, Куманово. (1684)
Здравствена легитимација на име Борислав Христовски, ул. „К. Митровица“ бр. 25, Куманово. (1685)
Здравствена легитимација на име Ридали Рамадани, ул. „Трст“ бр. 28, Куманово. (1686)
Здравствена легитимација на име Раде Димовски, Куманово. (1687)
Земјоделска здравствена легитимација на име Десанка Михајловска, Куманово. (1688)
Здравствена легитимација на име Агим Даути, с. Липково, Куманово. (1689)
Свидетелство на име Софронија Богески, с. Црешнево, Македонски Брод. (1690)
Свидетелство на име Васка Милкова, с. Крајници, Титов Велес. (1691)
Свидетелство на име Деса Маневска, с. Крајници, Т. Велес. (1692)
Свидетелство на име Никола Маневски, с. Крајници, Т. Велес. (1693)
Свидетелство на име Милка Милкова, с. Крајници, Т. Велес. (1694)
Свидетелство на име Орце Колев, ул. „Т. Јанев“ бр. 25, Т. Велес. (1695)
Свидетелство за VIII одделение на име Родна Т. Андовска, населба Чашка, Т. Велес. (1693)
Свидетелство за завршено основно училиште на име Авније Шакиров, ул. „Стив Наумов“ бр. 141, Охрид. (1697)
Свидетелство за завршено IV одделение на име Слободанка Арсова, с. Лисиче, Т. Велес. (1698)
Здравствена легитимација на име Џемиле Неџири, ул. „Битолска“ бр. 51, Тетово. (1699)
Свидетелство за VI одделение на име Таил Емини, ул. „Н. Тесла“ бр. 30, Тетово. (1700)
Лична карта на име Акиќ Мемети, с. Озормиште, Тетово. (1701)
Свидетелство за VIII одделение на име Зора Исајловска, ул. „Бр. Миладиновци“ бр. 268, Тетово. (1702)
Здравствена легитимација на име Зекирја Вејсели, с. Д. Палчиште, Тетово. (1704)
Земјоделска здравствена легитимација на име Заим Заими, с. Јеловјане, Тетово. (1705)
Земјоделска здравствена легитимација на име Саиде Заими, с. Јеловјане, Тетово. (1706)
Земјоделска здравствена легитимација на име Мирзада Заими, с. Јеловјане, Тетово. (1707)
Земјоделска здравствена легитимација на име Хисније Заими, с. Јеловјане, Тетово. (1708)
Земјоделска здравствена легитимација на име Фаредин Заими, с. Јеловјане, Тетово. (1709)
Земјоделска здравствена легитимација на име Решат Заими, с. Јеловјане, Тетово. (1710)
Работна книшка на име Елмаз Камбери, с. Шипковица, Тетово. (1711)
Свидетелство за VIII одделение на име Нуриман Елмази, с. Тетово, Тетово. (1712)
Свидетелство за завршен испит за средно образование на име Муртезан Мустафи, с. Непроштено, Тетово. (1713)
Здравствена легитимација на име Накиљ Речепи, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 222, Тетово. (1715)
Земјоделска здравствена легитимација на име Макфирет Бекири, с. Боговиње, Тетово. (1716)
Земјоделска здравствена легитимација на име Репен Бекири, с. Боговиње, Тетово. (1717)
Земјоделска здравствена легитимација на име Ресмије Бекири, с. Боговиње, Тетово. (1718)
Земјоделска здравствена легитимација на име Мирсер Бекири, с. Боговиње, Тетово. (1719)
Земјоделска здравствена легитимација на име Гзим Бекири, с. Боговиње, Тетово. (1720)
Земјоделска здравствена легитимација на име Фикнете Бекири, с. Боговиње, Тетово. (1721)
Земјоделска здравствена легитимација на име Даут Зубери, с. Порој, Тетово. (1723)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ејуп Зубери, с. Порој, Тетово. (1724)

Земјоделска здравствена легитимација на име Идриз Зубери, с. Порој, Тетово. (1725)

Лична карта издадена од СВР — Тетово на име Исмаил Решати, с. Бозовце, Тетово. (1726)

Здравствена легитимација на име Џемаил Ибиши, с. Требош, Тетово. (1727)

Свидетелство за VIII одделение на име Камил Имери, с. Пишок, Тетово. (1728)

Свидетелство за VIII одделение на име Муредин Емини, с. Неготино, Гостивар. (1729)

Свидетелство на име Мелами Корбајрам, ул. „Борис Кидрич“ бр. 52, Гостивар. (1730)

Свидетелство за VIII одделение на име Хамдо Абдуловиќ, с. Милино, Св. Николе. (1731)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Касо Рустемов, Скопје. (1732)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Душко Јанков, Скопје. (1733)

Потврда за категорија, издадена од Заводот за запослување Скопје на име Часлав Тасевски, Скопје. (1734)

Работна книшка на име Миле Ивановски, ул. „Партизанска“ бр. 10, Битола. (1735)

Земјоделска книшка на име Секула Ризовски, с. Веселчани, Прилеп. (1736)

Диплома, издадена од Средното медицинско училиште — акушерски смер — Прилеп на име Пројка Колчевска, с. Витолиште, Прилеп. (1737)

Здравствена легитимација на име Бљерим Авдији, ул. „Киро Антевски“ бр. 9 — Куманово. (1738)

Здравствена легитимација на име Џилјана Стефановска, ул. „Васил Драгомански“ бр. 14, Куманово. (1739)

Здравствена легитимација на име Ангел Саздовски, ул. „Д. Влахов“ бр. 2, Куманово. (1740)

Здравствена легитимација на име Селма Бекировска, ул. „Вардарска“ бр. 35, Куманово. (1741)

Свидетелство за VIII одделение на име Васе Цветковски, с. Луке, Кр. Паланка. (1742)

Здравствена легитимација на име Пашије Куртиши, с. Лопате, Куманово. (1743)

Свидетелство и диплома, издадени од Средното економско училиште „Моша Пијаде“ — Куманово на име Селами Сулимани, с. Лопате, Куманово. (1744)

Свидетелство на име Виолета Димова, с. Витанци, Т. Велес. (1745)

Работна книшка на име Раде Јордановиќ, с. Криволак, Гостивар. (1746)

Свидетелство за VIII одделение на име Марјан Поповски, ул. „Д. Чупоски“ бр. 14 населба Драчево, Скопје. (1747)

Свидетелство за IV одделение на име Ратка Димова, ул. „М. Ацев“ бр. 65, Титов Велес. (1748)

Свидетелство за IV одделение на име Димо Луоски, с. Витолиште, Прилеп. (1749)

Свидетелство за VIII одделение на име Милан Каревски, ул. „Орде Чопела“ бр. 107, Прилеп. (1750)

Свидетелство за IV одделение на име Ратка Ангелеска, ул. „Тризла“ бр. 147, Прилеп. (1751)

Здравствена легитимација на име Шерифа Шерифи, с. Липково, Куманово. (1752)

Здравствена легитимација на име Шабан Шерифи, с. Липково, Куманово. (1753)

Здравствена легитимација на име Шерида Шерифи, с. Липково, Куманово. (1754)

Здравствена легитимација на име Невенка Јордановска, ул. „Т. Велков“ бр. 3/3, Куманово. (1755)

Здравствена легитимација на име Панче Масевски, ул. „11 Октомври“ бр. 89, Куманово. (1756)

Здравствена легитимација на име Страхил Арсевски, с. Пчиња, Куманово. (1757)

Здравствена легитимација на име Абази Феми, с. Черкези, Куманово. (1758)

Здравствена легитимација на име Агим Абази, с. Черкези, Куманово. (1759)

Здравствена легитимација на име Кадрија Али-ти, Куманово. (1760)

Здравствена легитимација на име Лирија Али-ти, Куманово. (1761)

Здравствена легитимација на име Арсим Али-ти, Куманово. (1762)

Здравствена легитимација на име Амјази Али-ти, Куманово. (1763)

Здравствена легитимација на име Абам Али-ти, Куманово. (1764)

Здравствена легитимација на име Мевлида Али-ти, Куманово. (1765)

Здравствена легитимација на име Томислав Аврамовски, ул. „М. Пијаде“ бр. 13, Куманово. (1766)

Здравствена легитимација на име Горка Алексовска, с. Кокмано, Куманово. (1767)

Здравствена легитимација на име Миџира Авдији, Куманово. (1768)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Мице Здравески, с. Сланско, Брод Македонски. (1769)

Свидетелство за IV одделение на име Рушан Рушани, с. М. Речица, Тетово. (1770)

Лична карта на име Назир Османи, с. Тетово, Тетово. (1771)

Здравствена легитимација на име Назир Османи, с. Тетово, Тетово. (1772)

Здравствена легитимација на име Хируше Шемедин Јусуфи, ул. „109“ бр. 8, Тетово. (1773)

Здравствена легитимација на име Камиле Салији, с. Ларце, Тетово. (1774)

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на име Абдураим Салији, с. Ларце, Тетово. (1775)

Здравствена легитимација на име Атили Сериша, Тетово. (1775)

Свидетелство за VIII одделение на име Петре Петрески, с. Отушиште, Тетово. (1777)

Свидетелство на име Стојко Димовски, с. Тетарце, Тетово. (1778)

Здравствена легитимација на име Лирије Адеми, ул. „18 Ноември“ бр. 42, Тетово. (1779)

Свидетелство за VI одделение на име Јасна Маркоска, с. Печково, Гостивар. (1780)

Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште „Чедо Филиповски“ с. Врпчиште на име Мерхибе Адеми, с. Добридол, Гостивар. (1781)

Работна книшка на име Имер Шмери, с. Чегране, Гостивар. (1782)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Невенка Стојчевска, с. Илиево, Делчево. (1783)

Здравствена легитимација на име Лујза Ристова, с. Грљани, Винаца. (1784)

Воена книшка издадена во Нови Сад на име Борче Шејмановски, с. Кучевиште, Скопје. (1785)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Ленче Иванова, Скопје. (1786)

Работна книшка, издадена во Кр. Паланка на име Благоја Давидоски, с. Д. Лисиче, Скопје. (1787)

Ученичка книшка на име Љубомир Кариламов, ул. „Ј. Чучук“ бр. 82, Титов Велес. (1788)

Свидетелство на име Ламбе Богданоски, с. Растеш, Тетово. (1789)

Здравствена легитимација на име Асан Шерифи, Скопје. (1790)

Свидетелства за III и IV година и диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Хамид Ајдини, с. Оризари, Куманово. (1791)

Воена книшка издадена во Скопје на име Назим Ракиповски, Скопје. (1792)

Свидетелство за IV одделение на име Бајрами Абдил, с. Балин Дол, Гостивар. (1794)

Свидетелство за III година, издадено од ЕСНО „Злате Малакоски“, Гостивар на име Фазлиу Зулбеари, с. Г. Волковија, М. Анови, Гостивар. (2975)

Работна книшка бр. 7841, издадена од ОС Берово на име Радулов Митко, с. Црник, Берово. (2976)

Работна книшка, бр. 1732 издадена од СО — Делчево на име Мириевска Љубица, ул. „М. Тито“ бр. 126, Делчево. (2977)

Свидетелство за VIII одделение на име Пане Андонов, ул. „14 Бригада“ бр. 54, Кочани. (2978)

Свидетелство на име Велкова Јованка, ул. „Коста Радич“ бр. 18, Кочани. (2979)

Здравствена легитимација на име Ѓорѓи В. Петров, ул. „Сл. Стојановски“ бр. 10, Вилица. (2980)

Свидетелство за VIII одделение на име Николова Борка, с. Свевор, Вилица. (2981)

Свидетелство за III година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Тони Темелковски, Скопје. (2982)

Штедна книшка, издадена од Стопанска банка — Скопје на име Водан Петровски, Скопје. (2983)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Економското училиште „Моша Пијаде“ во Куманово на име Рамадан Алију, ул. „Црногорска“ бр. 14, Куманово. (2984)

Свидетелства за III и IV година, и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Флорим Зулфиу, с. Липково, Куманово. (2985)

Свидетелство за VIII одделение на име Стојановски Ванчо, Прилеп. (2987)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Златановски В. Зоран, с. Пчиња, Куманово. (2988)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Лазаровска Слаѓана, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 20, Куманово. (2989)

Здравствена легитимација на име Китчановски Трајче, ул. „Х. Т. Карпош“ бр. 15, Куманово. (2990)

Работна книшка на име Георгиевски Александар, с. Мала Црцорија, Крива Паланка. (2991)

Работна книшка на име Арифџе Зејнули, ул. „129“ бр. 2, Тетово. (2993)

Работна книшка на име Хата Зулбеари, ул. „102“ бр. 9, Тетово. (2994)

Здравствена легитимација на име Србиновска Јорда, ул. „Железничка“ бр. 18, Тетово. (2995)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ Тетово на име Нафи Хемаили, с. Боговиње, Тетово. (2996)

Свидетелство и диплома на име Халит Дефи, с. Палчиште, Тетово. (2997)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Јашар Шабан, Скопје. (2999)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Јане Гештаровски, Скопје. (3000)

Здравствена легитимација на име Илиевски Стојанче, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 16, Куманово. (3001)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Неџири Азбије, ул. „Киро Фетак“ 30, Куманово. (3003)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Целадини Целане, ул. „Цар Самуил“ бр. 21-А, Куманово. (3004)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Салил Шерифа, ул. „Крали Марко“ бр. 27-Б, Куманово. (3005)

Здравствена легитимација бр. 70606, издадена од Куманово на име Лазаровска Руса, ул. „Боро Менков“ бр. 1, Куманово. (3006)

Здравствена легитимација на име Арсовски Војо, с. Колицко, Куманово. (3007)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Смилевски Горан, ул. „Драган Стопаровиќ“ бр. 7, Куманово. (3008)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Деспотовски Перица, с. Дренок, Куманово. (3009)

Здравствена легитимација на име Незаќете Комбери, с. Оризаре, Куманово. (3010)

Здравствена легитимација на име Илиевска Јоргованка, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 16, Куманово. (3011)

Здравствена легитимација на име Ресмија Ѓурковиќ, ул. „Средорек“ бр. 53, Куманово. (3012)

Свидетелство за VIII одделение на име Стефанова Латинка, с. Мушково, Кратово. (3013)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од О. У. „Кочо Радич“ — Кратово, на име Китановска Ленче, ул. „Планинска“ бр. 119, Кратово. (3014)

Работна книшка, издадена од Гостивар на име Исаки Емин, ул. „Н. Паранунов“ 66, Гостивар. (3015)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“, Гостивар на име Гумали Даути, Гостивар. (3016)

Свидетелство за VIII одделение на име Фејзи Соломани, ул. „Б. Кидрич“ згр. 1/3-II, Гостивар. (3017)

Уверение за леблебиџија, издадено од СО — Гостивар на име Садики Абдилсафи, с. Балиндол, Гостивар. (3018)

Уверение за леблебиџија, издадено од СО — Гостивар на име Садики Нефизулбеар, с. Балиндол, Гостивар. (3019)

Здравствена легитимација на име Јованова Јасминка, Битола. (3020)

Свидетелство на име Јовановски Миле, ул. „Ленин“ бр. 19-а, Прилеп. (3022)

Книшка на име Даљанков Кирил, ул. „ЈНА“ бр. 6, Титов Велес. (3024)

Свидетелство за VIII одделение на име Ацева Виолета, ул. „Пеце Каров“ бр. 7, Титов Велес. (3025)

Здравствена легитимација на име Зиберџи Фа-туш, с. Желино, Тетово. (3026)

Свидетелство за VIII одделение на име Азизи Сакип, с. Широк, Тетово. (3027)

Свидетелство за IV година, издадено од Училишниот центар „Моша Пијаде“ Тетово, на име Неџир Зирахири, с. Шипковица, Тетово. (3028)

Свидетелство за III година, издадено од Тетово на име Неџир Зирахи, с. Шипковица, Тетово. (3029)

Свидетелство за II година, издадено од Земјоделското училиште „Моша Пијаде“ — Тетово на име Неџир Узахири, с. Шипковица, Тетово. (3030)

Свидетелство за I година, издадено од Земјоделското училиште „Моша Пијаде“ — Тетово на име Неџири Узаир, с. Шипковица, Тетово. (3031)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет при ООЗТ „Мелпек“, ООЗТ „Промет со услуги“ во состав на Работната организација „Жито продукт“ — Свети Николе

распишуваат КОНКУРС

за именување на:

1. директор на ООЗТ „Мелпек“,
2. директор на ООЗТ „Промет со услуги“.

УСЛОВИ:

Кандидатите под точка 1 и 2, покрај општите услови предвидени со законот, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено високо образование (економски, технолошки, правен или земјоделско-шумарски факултет);

— да имаат 5 години работно искуство;

— да поседуваат организаторски способности во раководењето и морално-политички квалитети и

— да не се осудувани за кривично дело по чл. 511 од ЗЗТ.

Кои молбата кандидатите треба да ја приложат и следната документација:

- диплома за завршено високо образование,
- потврда за работното искуство и

— уверение дека не се осудувани за кривично дело по чл. 511 од ЗЗТ.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи се доставуваат на адреса: Работна организација „Жито продукт“ — Св. Николе, ул. „Маршал Тито“ бр. 69.

Некомплетираниите документи и ненавремено пристигнатите молби нема да бидат земени предвид при разгледувањето. (337)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје

распишува

КОНКУРС

за реизбор и избор на следните работни места:

— еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по предметот Општо овоштарство

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СР Македонија, а согласно донесениот Правилник за утврдување на критериуми за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок на пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (336)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за економика и организација на земјоделството — Скопје

распишува

КОНКУРС

за реизбор и избор на следните работни места:

— еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по предметот Организација на земјоделското стопанство за полјоделска насока;

— еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по предметот Организација на земјоделското стопанство за лозаро-овоштарска насока;

— еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по предметот Организација на земјоделското стопанство за сточарска насока.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, а согласно донесениот Правилник за утврдување на критериумите за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за економика и организација на земјоделството — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (330)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за сточарство — Скопје

распишува
КОНКУРС

за реизбор и избор на следните работни места:

— преизбор на еден наставник во звањето редовен професор по предметот Исхрана на домашните животни;

— еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по предметот Крупно сточарство;

— еден наставник во звањето доцент или вонреден професор по предметот Општо сточарство;

— преизбор на еден научен советник за наука по овчарство;

— два виши научни соработници или научни советници по говедарство;

— еден виши научен соработник или научен советник по рибарство;

— преизбор на еден асистент по говедарство;

— преизбор на еден асистент по рибарство.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, Законот за организирање на научните дејности, а согласно донесениот Правилник за утврдување на критериуми за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за сточарство.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (338)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за проучување на почвите — Скопје

распишува
КОНКУРС

за избор на следните работни места:

— еден наставник во сите звања по предметот Микробиологија.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и согласно донесениот Правилник за утврдување на критериуми за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за проучување на почвите — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (339)

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Ви ги препорачува следните изданија:

**ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
КНИГА II** Цена 250 динари

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
(Објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 6/81)
Цена 45 динари

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
— второ издание — Цена 90 динари

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА
— со објаснувања — Цена 160 динари

**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА**
— со објаснувања и судска практика и со регистар
на поимите — Цена 95 динари

**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАГАНИТЕ**
— со објаснувања — Цена 85 динари

**ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА** Цена 43 динари

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СРМ
за периодот од 1981 до 1985 година
— со експозе — Цена 98 динари

**ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ** Цена 46 динари

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ
— со објаснувања — Цена 120 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО
со судска практика и со предметен регистар
— второ дополнето издание — Цена 65 динари

**ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА** Цена 200 динари

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ
Цена 90 динари

**КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЛИШТЕ** Цена 120 динари

**ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА** Цена 50 динари

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на
парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка.

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ
НОВО ИЗДАНИЕУСТАВ НА СФРЈ
УСТАВ НА СРМ

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и со
амандмани на Уставот на СРМ — во една
збирка.

Ова усталено издание, по својот формат,
има за цел да го олесни користењето на ус-
тавите и новите амандмани за примена во
практиката.

Цена на збирката е 150 динари.

Порачки прима Службата за претплата
на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје,
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-
603-12498

СОДРЖИНА

Страна

476. Уредба за критериумите и процентот на валоризацијата на пензиите на пензио- нираните работници од органите на уп- равата надлежни за внатрешни работи	713
477. Одлука за компензација на цената на пресното кравјо млеко — — — — —	714
478. Одлука за изменување на Одлуката за компензација на цената на лебот — — — — —	714
479. Одлука за изменување на Одлуката за компензација на цената на свежото месо	714
480. Одлука на Уставниот суд на Македони- ја, У. бр. 60/80 од 3 јули 1981 година —	715
481. Одлука на Уставниот суд на Македони- ја, У. бр. 92/81 од 24 септември 1981 го- дина — — — — —	716

Општествени договори и
самоуправни спогодби

292. Договор за усогласување на судските такси — — — — —	716
---	-----

Општи акти на самоуправните
интересни заедници

293. Одлука за измена на Одлуката за вон- редно усогласување на пензиите и дру- гите парични примања според порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во организациите на здруже- ниот труд и другите самоуправни орга- низации и заедници во Републиката во 1981 година — — — — —	723
--	-----